

**Прилог кон сертификатот за акредитација на  
инспекциско тело**  
*Annex to the Accreditation Certificate of  
Inspection Body*  
**Бр. ИТ-085 / No. IB-085**

Датум: 02.03.2022  
Date:

Го заменува прилогот од 06.02.2019  
Replaces annex dated 06.02.2019

**1. АКРЕДИТИРАНО ТЕЛО**

ЗЃИМИ КОМПАНИ Касам ДООЕЛ  
с. Порој Тетово

*Accredited body*

*ZGJIMI COMPANY Kasam DOOEL  
s. Poroj Tetovo*

**2. ЛОКАЦИЈА**

с. Порој бб. 1200 Тетово

*Location*

*s. Poroj bb. 1200 Tetovo*

**3. СТАНДАРД**

МКС EN ISO/IEC 17020:2012, Тип А

*Standard*

*МКС EN ISO/IEC 17020:2012, Type A*

**4. КРАТОК ОПИС НА ОПСЕГОТ  
НА АКРЕДИТАЦИЈАТА**

**1. Единечно одобрување на возила од  
категиорите L, M, N, O, T и R;**

**2. Инспекција на преправени и поправени  
возила:**

- со дополнително вграден уред на течен гас  
(ТНГ);

- со дополнително вграден механички уред за  
влечење на возило (кука до 750kg);

- со дополнително вградени заштитни фолии  
или обоени стакла;

- во кое е променет матично, односно претходно  
вградениот погонски мотор со мотор од друг вид  
или тип или со мотор кој има други  
карактеристики (сила или работна зафатнина  
или еколошки параметри итн.);

3. Инспекција на аналогни и дигитални тахографи;
4. Инспекција на таксаметри;
5. Инспекција при утврдување и втиснување на идентификациски ознаки на возила (број на шасија и број на мотор);
6. Инспекција на подготвеноста на возилата за сообраќај (ЦЕМТ-ЕКМТ).

*A short description of the accreditation scope*

1. *Single vehicle approval in categories L, M, N, O, T and R;*
2. *Inspection of altered and repaired vehicles:*
  - *with additional retrofitted LPG unit in vehicle;*
  - *with additional built-mechanical connector (hook up to 750kg) ;*
  - *fitted with additional protective films for tinted glass;*
  - *which has changed previously built engine of a different kind or type, or an engine that has other characteristics (power, volume, or environmental parameters, etc);*
3. *Inspection of analog and digital tachographs;*
4. *Inspection of taximeters;*
5. *Inspection in determining and imprinting identification markings on vehicles (chassis number and engine number);*
6. *Inspection of vehicle for Roadworthines (ECMT).*

**5. ДЕТАЛЕН ОПИС НА ОПСЕГОТ НА АКРЕДИТАЦИЈА**  
*Detailed description of the accreditation scope*

Бр. No	Подрачје на инспекција производ, процес, инсталација <i>Field of inspection product, process, installation</i>	Тип на инспекцијата (прва, периодична вонредна и.т.н) <i>Inspection type (first, periodical, extraordinary etc.)</i>	Инспекциски методи <i>Inspection methods</i>	Легислатива на која се реферираат методите <i>Legislation which refers to the methods</i>
1.	Единечно одобрување на возила од категориите L, M, N, O, T и R	Контрола пред употреба	РУ 7.1.1.4 Работно упатство за единечно одобрување на возило од категорија L, M, N, O, T и R.	- Правилник за единечно одобрување на возило член 2 став 1 и член 2 став 3 (секторски за преправки опфатени во точка 2 од табелата); (Сл. Весник на РМ бр. 16/2010);  - Правилник за техничките барања за системите, составните делови, самостојните технички единици, опремата, димензиите и вкупните маси и основото оптоварување на возилата (Сл. Весник на Р.М. бр.21/2010).
	<i>Single vehicle approval in categories L, M, N, O, T and R.</i>	<i>Control before use</i>	<i>RU 7.1.1.4 Working instructions for performing single vehicle approval for category L, M, N, O, T and R.</i>	<i>- Regulation on Single Vehicle Approval, Art.2 Par. 1 and Art.2 Par.3 (for altered vehicles in points 2 of this table) (Official Gazette of RM 16/2010);</i>  <i>-Regulation for technical requirements of the systems, constituent parts,independent technical units,the equipmentand the totalweights and axle load of the vehicles(Official Gazette of RM 21/2010).</i>
2.	Одобрување на преправено возило од категориите M и N: - со дополнително вграден уред на течен гас (ТНГ); - со дополнително вграден механички уред за влечење на возило (кука до 750kg); - со дополнително	Контрола пред употреба	РУ 7.1.1.5 Работно упатство за инспекција на возило со дополнително вграден уред на течен гас (ТНГ); РУ 7.1.1.6 Работно упатство за инспекција на возило со дополнително вграден механички уред за влечење на возило (кука до 750kg); РУ 7.1.1.7 Работно	- Правилник за одобрување на преправени и поправени возила член 6 точка 10 и член 7 [секторски по точка 1 (ТНГ), 4, 13] (Сл. Весник на РМ бр. 7/10);  - Правилник за техничките барања за системите, составните делови, самостојните технички единици, опремата,

	<p>вградени заштитни фолии или обоени стакла; - во кое е променет матично, односно претходно вградениот погонски мотор со мотор од друг вид или тип или со мотор кој има други карактеристики (сила или работна зафатнина или еколошки параметри итн.);</p>		<p>упатство за инспекција на возило со дополнително вградени заштитни фолии или обоени стакла; РУ 7.1.1.8 Работно упатство за инспекција на возило во кое е променет матично, односно претходно вградениот погонски мотор со мотор од друг вид или тип или со мотор кој има други карактеристики (сила или работна зафатнина или еколошки параметри итн.);</p>	<p>димензиите и вкупните маси и осното оптеретување на возилата (Сл. Весник на РМ бр. 21/10).</p>
	<p><i>Approval of altered vehicles in categories M and N:</i> - with additional retrofitted LPG unit in vehicle; - with additional built-mechanical connector (hook up to 750kg) ; - fitted with additional protective films for tinted glass; - which has changed previously built engine of a different kind or type, or an engine that has other characteristics (power, volume, or environmental parameters, etc);</p>	<p><i>Inspection before use</i></p>	<p><i>RU 7.1.1.5 Working Instruction for approval on retrofitted LPG unit in vehicle;</i> <i>RU 7.1.1.6 Working Instruction for approval of a vehicle with additional built-mechanical connector (hook up to 750kg) ;</i> <i>RU 7.1.1.7 Working Instruction for approval of a vehicle fitted with additional protective films for tinted glass;</i> <i>RU 7.1.1.8 Guidance for performing professional and technical work on vehicles of categories M,N which has changed previously built engine of a different kind or type, or an engine that has other characteristics (power, volume, or environmental parameters, etc);</i></p>	<p>- <i>Regulation for approval of altered and repaired vehicles – art.6 point 10 and art.7 [1(LPG), 4, 13] (Official Gazette of RM No. 7/10);</i>  - <i>Regulation on technical requirements of the system constituent parts, independent technical units, the equipment and the total weights and axle load of the vehicles (Official Gazette of RM 21/10).</i></p>
3.	<p>Инспекција на аналогни и дигитални тахографи</p>	<p>Прва, Периодична, Вонредна</p>	<p>РУ 7.1.1.1 Работно упатство за инспекција на аналогни тахографи; РУ 7.1.1.2 Работно упатство за инспекција на дигитални тахографи</p>	<p>- Законот за работното време на мобилните работници во патниот сообраќај и уредите за запишување во патниот сообраќај („Сл.весник на РМ“ бр.140/2018);  - Правилник за техничките карактеристики на тахографот и начинот на употреба, вградување, поправање, проверка и контрола на тахографот (Сл. Весник на РМ бр. 102/10).</p>

	<i>Inspection of analog and digital tachographs</i>	<i>Initial, Periodical, Extraordinary</i>	<i>RU 7.1.1.1 Working guide for inspection of analogue tachographs; RU 7.1.1.2 Working guide for inspection of digital tachographs;</i>	<i>- Law of the working time of the mobile workers at the road traffic and devices for recording road traffic (Official Gazette of RM 140/2018);  - Regulation for technical characteristics of tachographs and using, installing, repairing, checking and inspection of tachographs (Official Gazette of RM 102/10;).</i>
4.	Инспекција на таксаметри	Прва, Периодична, Вонредна	РУ 7.1.1.3 Работно упатство за инспекција на таксаметри	
	<i>Inspection of taximeters</i>	<i>Initial, Periodical, Extraordinary</i>	<i>RU 7.1.1.3 Working guide for inspection of taximeters;</i>	
5.	Инспекција при утврдување и втиснување на идентификациски ознаки на возила (број на шасија и број на мотор)	Во постапка за единечно одобрување и за веќе регистрирани возила во Република Македонија по упат на МВР	РУ 7.1.1.9 Работно упатство за утврдување на идентификациски ознаки	- Закон за возила (Сл. весник на РМ бр.140/08 и измените) – член 57, став (1), алинеја 5; - Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за доделување идентификациска ознака (број на шасија) и формата и содржината на водење на евиденција за издадени одобрености и на начинот на постапката за обележување и поништување на идентификациските ознаки на шасијата и/или моторот на возилото (Сл. Весник на Р.М. бр. 109/2016).
	<i>Inspection in determining and Imprinting identification markings on vehicles (chassis number and engine number)</i>	<i>In procedure for a single approval of vehicles and for already registered vehicles in the country after the referral of MOI</i>	<i>RU 7.1.1.9 Working guide for embossing identification marks</i>	<i>- Law on vehicles (Official Gazette of RM No. 140/08 and amendments), article 57, paragraph (1), line 5; - Rulebook on the form and content of the application for granting identification tag (chassis number) and the form and content of keeping records of issued approvals and procedure for marking and annulment of the identification markings on the chassis and / or motor of the vehicle (Official. Gazette of RM no. 109/2016)</i>
6.	Инспекција на подготовноста на возилата за сообраќај (ЦЕМТ – ЕКМТ)	Периодична, Вонредна	-РУ 7.1.1.10 Упатство за инспекција на подготовноста на возилата за сообраќај (ЦЕМТ – ЕКМТ)	Закон за превоз во патниот сообраќај (Сл. Весник на Р.М. бр.68/04 и измените)



	<i>Inspection of vehicle for Roadworthines (ECMT)</i>	<i>Periodical, Extraordinary</i>	<i>-RU 7.1.1.10 Guidance for performing inspecting vehicle for Roadworthines (ECMT)</i>	<i>Law on Road Transport (Official Journal of R.M. No.68 /04 and amendments)</i>
--	---	--------------------------------------	---	--

Ова е електронска верзија од Прилогот кон сертификатот за акредитација

*This is on line copy of the Annex to the accreditation certificate*

М-р Слободен Чокревски  
*M.Sc. Sloboden Chokrevski DVM*

Директор  
*Director*